



МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА РЕГИОН СВЕТ ХРОНИКА МАГАЗИН КУЛТУРА

МАКЕДОНИЈА

ЗНМ ги осуди нападите врз Миросла и Љупчо Златев

Објавено пред 10 месеци - 24 јули, 2020

Од **Макфакс**



Здружение на новинарите на Македонија

Здружението на новинарите на Македонија ги осуди заканите кон новинарите Мирослав од „Слободен печат“ и Љупчо Златев од „Лидер“.

Бурнс во текот на вчерашниот ден добила низа закани на својот личен профил на „Фејсбук“ поради објавување текст за свадба што се одржала во Тетово укажувајќи дека тоа е спротивно на законската регулатива, која се однесува на борбата против епидемијата на Ковид-19.



„Бараме од Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство итно преземат дејства за откривање на лицата што стојат зад профилите од кои ѝ се заканиле новинарката и да ги изведат пред лицето на правдата. Објавувањето вакви и слични прејавни собири преку кои може да се загрози јавното здравје е од јавен интерес и новинари никој случај не треба да добиваат закани за својот живот поради откривање и обелоденување на ваквите групни собири“, велат од ЗНМ.

Здружението на новинарите на Македонија го осуди и нападот што се случил вчеравечер скопски локал врз новинарот и уредник на „Лидер“, Љупчо Златев.

„Бараме од Министерството за внатрешни работи итно да ги истражи мотивите за напад и лицата што биле вклучени во инцидентот. Министерството за внатрешни работи и Основно јавно обвинителство само преку брза постапка ќе покажат дека постои волја за расчист случаи во кои има напади врз новинари. Со тоа ќе се придонесе кон обесхрабрување на напади, а и ќе се подобри степенот на безбедност на новинарите и медиумските работници велат од ЗНМ.

Сите видови притисоци и закани кон новинарите и медиумските работници, додаваат од негативно се одразуваат врз слободата на изразување и креираат ефект на самоцензура.

„Очекуваме од идната влада сериозно да се зафати со креирање безбедна работна средина за новинарите како еден од најважните предуслови за слободно новинарство“, велат од ЗНМ.

Like

Share

Tweet

©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините [Услови за користење](#).

ПОВРЗАНИ АРТИКЛИ:

ПРЕТХОДНО



АХВ со препораки како да се избегне труење со храна на високите летни температури

СЛЕДНО

Шестмина починати и 129 нови случаи на коронавирус во Македонија

БИ МОЖЕЛО ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА И...

Опаѓа бројот на ковид-пациенти, во болници низ државата хоспитализирани 318 лица

Објавено пред 16 минути - 25 мај, 2021

Од **Макфакс**



Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои се лекуваат на инфективните оддели во главниот град и во болниците низ земјава е 318 и има околу 574 празни болнички кревети во ковид-центрите, информираат од Министерството за здравство.

Од таму потсетуваат дека поради намалениот број на болни, болниците затворија дел од капацитетите наменети за ковид-пациенти.

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

МАКЕДОНИЈА

Сончево време со температура до 33 степени од утре дожд и грмежи

Објавено пред 4 часа - 25 мај, 2021

Од **Макфакс**



Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност.

Попладне во источните делови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен д со грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а по должината на Повардарието повремено засилен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 18, а максималната ќе достигне од 27 до 33 степени.




МАКЕДОНИЈА

Радев на средба со Лајен: Потребен е отворен дијалог со Северна Македонија за решавање проблемите

Објавено пред 15 часа - 24 мај, 2021

Од **Макфакс**




Бугарскиот претседател, Румен Радев оствари средба со претседателката на Европската Комисија, Урсула фон дер Лајен, и португалскиот премиер Антонио Кост која стана збор за интеграциите на Северна Македонија во Европската Унија.

Радев на средбата рече дека напредокот во европската интеграција мора да се засни на почитување на човековите права и на целосна усогласеност со критериумите за членство, пренесе Бугарското национално радио.

Разговорите се фокусираа на можностите за постигнување напредок во усвојување

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

ДОСИЕ



СВЕТ / 1 месец

Путин се закани директно како никогаш досега



РЕГИОН / 1 месец

„Фајзер“, „спутник В“ или „Синофарм“ – истражување во Србија покажа која вакцина штити најбрго



ЕВРОПА / 3 месеци

Планот за отклучување Германија протече во медиумите, Меркел: трет бран



ЕКОНОМИЈА / 2 месеци

„Оштетени штедачи“: Фирма на Игор Џамбазов зела неповратен кредит од Еуростандард банка



РЕГИОН / 3 месеци

Вучиќ за ковид-пасошите: Кои сте вие да го ограничите движењето на некој што не сака да се вакцинира?



МАКЕДОНИЈА / 2 месец

Ѓорчев: Мојот татко се откако се вакцинира



[RSS](#) [МАРКЕТИНГ](#) [ЗА НАС](#) [КОНТАКТ](#) [УСЛОВИ ЗА КОФ](#)

Copyright © 2018 - Member of IAB Macedoni
Member of Clip Media Group